

FOREER

 N. MACEDONIA

Септември 2021 | Број 239



**УСПЕХОТ НЕМА САМ ДА
ЗАТРОПА НА ВАШАТА ВРАТА**

Стефан и Тања Стаеви

СИЛЕН СТАРТ

Квали-
фикација

1.09-30.11.2021 г.

Следење:

1-31.12.2021 г.

Период на квалификација за исполнување на условите:

1 СЕПТЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2021 г.

Следење на новиот тим: 1-31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

УСЛОВИ

- лично спонзорирајте најмалку **ШЕСТ НОВИ** членови во вашиот тим во периодот на промоцијата (септември-ноември 2021 г.)
- помогнете на најмалку **ТРИ** од ново-регистрираните преференцијални клиенти да станат **АСИСТЕНТ СУПЕРВИЗОРИ**
- реализирајте вкупен обем од најмалку **30 Б. НОВ БИЗНИС** (види т.3) во периодот на промоцијата (септември-ноември 2021 г.)
- одржувајте го активен новиот тим и во **декември 2021 г.** така што **обемот на бодови да не е помал од 80% од обемот во последниот месец од квалификацијата.**



НАГРАДА: ЛАПТОП
Лаптоп **LENOVO IDEAPAD 3**

УСЛОВИ

- лично спонзорирајте најмалку **ЧЕТИРИ НОВИ** членови во тимот во периодот на промоцијата (септември-ноември 2021 г.)
- помогнете на најмалку **ДВА** од ново-регистрираните соработници да станат **АСИСТЕНТ СУПЕРВИЗОРИ**
- реализирајте вкупен обем од најмалку **18 Б. НОВ БИЗНИС** (види т.3) во периодот на промоцијата (септември-ноември 2021 г.)
- одржувајте го активен новиот тим и во **декември 2021 г.** така што **обемот на бодови да не е помал од 80% од обемот во последниот месец од квалификацијата.**



**НАГРАДА:
СМАРТ
ТЕЛЕФОН**
Смартфон
GSM
**SAMSUNG
GALAXY A52**

ВАЖНО!

- Промоцијата е валидна од 1 септември до 30 ноември 2021 г. само за СФБ регистрирани во С.Македонија.
- Бодови кои учествуваат во квалификацијата на еден СФБ не можат да бидат вклучувани во квалификацијата на друг СФБ во мрежата нагоре.
- За **НОВ БИЗНИС** се сметаат бодовите генерирани од сите ваши ново-спонзирани соработници и нивните групи во периодот на квалификацијата (септември, октомври и ноември 2021 г.)
- Наградите од промоцијата ќе бидат поделени на првиот ДЕН НА УСПЕХОТ во јануари 2022. Квалификацијата ќе биде потврдена само ако обемот бодови од новата група во декември 2021 г. не е помал од 80% од нејзиниот обем во ноември.
- Промоцијата е валидна за сопственици на Фореввер бизнис и преференцијални клиенти кои ги исполнуваат условите во С.Македонија.
- Нови соработници регистрирани во други држави нема да се пресметуваат за исполнување на условите на промоцијата.
- Бодови направени во друга држава нема да се пресметуваат за исполнување на условите за промоцијата.
- Секој СФБ кој учествувал во промоцијата треба да ја извести канцеларијата на Фореввер по мејл на flp@t-home.mk и да ги испрати кодовите и имињата на новите соработници со кои ги исполнува условите.
- Наградите се добиваат лично.

Забелешка: идејата на секоја иницијатива на Фореввер Бугарија е да го поддржи вашиот бизнис и да го награди трудот за неговиот развој, а целните дејства за добивањето на една или друга награда не одговараат на целите и вредностите на компанијата. Очекуваме во процесот на работа да се почитуваат сите барања на Деловната политика и кодексот за професионално поведење на компанијата – да се применуваат принципите на совесно спонзорирање, да се купуваат разумни количества производи и да не се допушта купување и насочување на други сопственици на Фореввер бизнис да купуваат производи единствено со цел да се квалификуваат за добивање на бонуси, квалификации или други промоции и иницијативи. Конечното освојување на секоја награда или промоција ќе биде предмет на одобрение од канцеларијата на Фореввер Бугарија.

Успехот нема сам да затропа на вашата врата

Сигурно многу пати сте слушнале дека разликата меѓу аматерите и професионалците е во нивните навики. Едните градат навики на професионалци, додека аматерите почесто се придржуваат кон добрите намери и ретко успеваат да појнеат сериозен успех. Правилото важи за секоја сфера од животот, не само за мрежниот маркетинг или друг бизнис потфат.

Не случајно слушаме главно за успехите на професионалните спортисти – тие едноставно ги претворија сите активности потребни за високи постигнувања во секојдневни и регуларно ги исполнуваат.

Во мрежниот маркетинг успехот исто зависи од секојдневни рутински активности или кажано поинаку – од навиките. Никој од нас не може да се развие и расте, потпирајќи сè на очекувањата, добрата намера или среќа, туку само со помош на континуирани активности во конкретна насока. Затоа создавањето на стабилна основа изградена од добри секојдневни навики, неизбежно ќе ве одведе таму каде што сакате да стигнете. Тука се разбира дека е важна и вашата желба за развој и успех. Ако сте од песимистичните кои секој ден стануваат на пладне со добра намера да се јават на неколку луѓе денес, но никогаш не успеваат да се организираат и сè останува за утре, успехот нема сам да затропа на вашата врата.

Затоа одредете ја насоката и крајната цел и дејствувајте – веројатно набрзо ќе си честитате за завидните резултати. А ние би сакале да ве потсетиме на најважните пет навики кои ќе ви помогнат да градите успешен бизнис со ФорEVER:

1. Користете ги производите! Заменете се во домаќинството со производи од вашиот сопствен бизнис со ФорEVER. Ќе имате можност да уживате во нив, ќе се уверите во нивниот квалитет и ќе зборувате самоуверено за нивните предности секогаш и насекаде, а и

вашиите гости дефинитивно ќе ги забележат.

2. Споделувајте! Зборувајте со колку можете повеќе луѓе секој ден. Изберете си дали ќе зборувате со 5, 10, 20 или 40 луѓе денес. И тоа правете го секој ден, без исклучок. Раскажувајте за бизнис можностите, за производите или закажете средба за кратко претставување. Каде да најдете секој ден нови 30-40 луѓе? Насекаде – во парк, мол, фитнес, книжарници, ресторани, фејсбук, инстаграм, на клупата пред зграда, на игралиште, во банка, насекаде. Направете база од 5-10 лојални клиенти и потрудете сè да направите завидна услуга во вашата „продавница“.

3. Вклучувајте нови луѓе секој месец. Новите луѓе се моќта на нашиот бизнис. Создавањето навика да комуницирате со одреден број луѓе секојдневно е фундаментот за успешната работа со ФорEVER.

4. Бидете активни со 4 б. секој месец. Повеќето од вас знаат што точно значи активност со 4 б., но накратко да објасниме за тие кои сè уште не се добро запознати. Активноста со 4 б. е основен фактор за успех со ФорEVER, бидејќи нè учи на основните работи – да ги користиме производите, да ги препорачуваме производите и бизнис можностите и да вклучуваме нови луѓе. Таа се формира од најмалку 1 б. од лични порачки и продажби на мало и 3 б. од ново-спонзорирани членови во нашиот тим. Ако ги погледнете претходните три навики кои ги опи-

шавме, веднаш ќе разберете колку важен фактор е активноста во нашата дејност – таа ќе ви помага да заработите од продажби на клиенти, ќе го држи жив вашиот бизнис преку новите луѓе кои ги вклучувате, и ќе изгледате и ќе се чувствувате одлично, бидејќи ги користите производите. Колку едноставно, толку и генијално, зарем не?

5. Квалификувајте сè за секоја награда. Секоја програма за стимулирање на ФорEVER е направена за да го потпомага развојот на вашиот бизнис. Разгледајте ги – Глобално рели, програма Менаџер ОПЕЛ, FOREVER-2DRIVE, локалните промоции со награди и стимули за сопствениците на ФорEVER бизнис. Сите се разработени во интерес на вашиот успех и освен што ќе придонесат за раст на вашиот бизнис со ФорEVER, ќе ве мотивираат со дополнителни завидни награди.

Во таа врска сакаме да ви ја претставиме и новата промоција на ФорEVER Бугарија и С.Македонија, наречена СИЛЕН СТАРТ, која сигурно ќе ви донесе солидни бонуси од бизнисот, како и можност да заработите лаптоп или телефон. Разгледајте ја, направете план и да започнеме! Да поставиме СИЛЕН СТАРТ на новата работна сезона

Секогаш со вас,



Стефан и Тања Стаеви
Генерални директори на
ФорEVER Бугарија и С. Македонија

Внимавајте на имунитетот

Природната одбрана на вашето тело води постојана битка со невидлив непријател (микроби). Затоа е важно да направите сè што можете за да го поддржите имунолошкиот систем на вашиот организам и така ќе имате предност кога ќе се појават сезонските настинки и грипот. Еве неколку лесни чекори што можете да ги преземете за да го зајакнете имунитетот.

1 Помалку стрес и повеќе спиење

Ззз...

Според истражувачите од Харвард, стресот може да има негативно влијание врз физичкото здравје на многу начини и може дури и да го ослабне вашиот имунолошки систем. За жал, стресот и недостатокот на сон одат рака под рака и предизвикуваат удар на природната заштита на организмот. Наоѓањето начини за намалување на стресот и опуштање може да игра голема улога во зајакнувањето на вашиот имунитет. Обидете сè да се тргнете од одговарање на електронски пораки и од екраните барем неколку часа пред спиење.

2 Јадете храна која го зајакнува имунитетот



Да се консумира изобилство свежо овошје и зеленчук не е само рецепт за здрава исхрана туку е одличен начин да се заштити вашето тело. Агруките се богати со вит. С кој го зајакнува имунитетот, додека зеленчук како брокулата ќе ви обезбеди витамини А, С и Е заедно со антиоксиданти и влакна. Додавањето лук во вашите оброци исто му помага на имунитетот благодарение на сулфурот кој го содржи.

3 Пополнете ги празнините во исхраната



Дури и здравата исхрана може да ве остави со хранливи дефицити кои треба да се пополнат. Иако минералите и витамините се достапни преку храната која ја консумираме, не е невообичаено на луѓето да им недостасува цинк, селен, железо и други микронутриенти. Затоа можете слободно да ги користите мултивитамините Forever Daily® или мултиминералите Forever Nature-Min®.

4 Останете активни



Истражувањата покажуваат дека постои директна врска помеѓу физичката активност и имунолошкиот систем. Според истражувањето во British Journal of Sports Medicine, 45 минути на ден умерена активност има важна улога во изградбата на силен имунолошки систем.

5 Грижете сè за цревата



Најдобрите пријатели на вашиот имунитет се бактериите... добрите бактерии поконкретно. Последните истражувања покажаа дека да се има соодветно ниво на добри бактерии не е одлично само за варењето на храната и здравјето на цревата, туку го поттикнува и имунитетот. Forever Active Pro-B® е патентирана мешавина од 6 пробиотски соеви и обезбедува 8 милијарди CFU добри бактерии во 1 доза. Овие соеви беа истражени и избрани врз основа на нивните корисни својства, клинички истражувања и нивната способност да делуваат заедно за да обезбедат оптимални придобивки.

Бидете дел од Форевер

Како споделувањето
може да поттикне
НОВИ МОЖНОСТИ

Во ова време од годината ја делиме нашата трпеза и подароци со луѓето кои ги сакаме. Има нешто во едноставниот чин на споделување што помага да се зближат луѓето. Но, има и можност за споделување – таква која може да помогне да го промените вашиот и животот на луѓето околу вас, независно од времето во годината.

Форевер Ливинг е единствена компанија присутна во 160 држави. Повеќе од 43 години компанијата има непрекинат раст користејќи го моделот на директна продажба.

Во основа, луѓето кои уживаат да ги користат производите на Форевер се регистрираат како Сопственици на Форевер бизнис и ги споделуваат тие производи со другите. За возврат, Сопствениците на Форевер бизнис може да добијат што било од попуст на нивните омилені производи, до компензација и заработени стимулации кои вклучуваат бонуси и платени патувања до настани низ целиот свет.

“

**ДАРЕЖЛИВИОТ КОМПЕНЗАЦИОНЕН
ПЛАН НА ФОРЕВЕР И ПРОГРАМИТЕ
ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ГО
НАДМИНУВААТ СТАНДАРДОТ ВО
ИНДУСТРИЈАТА**

Се поретко се среќаваат компании со сличен бизнис модел кои постигнале таква стабилност и долговечност како Форевер. Иако постојат многу фактори за таа долговечност – се издвојуваат две причини за тоа.



1 Квалитетни производи

Форевер е најголемиот светски производител на алое вера производи со 43 годишна историја. Ние ги поседуваме и управуваме со нашите алое полиња, каде секој лист рачно се бере и обработува во рок од само неколку часа за да се обезбеди максимална свежина на алоето. Денес компанијата нуди палета на производи почнувајќи од својот водечки Aloe Vera Gel® до производи за нега на кожа, додатоци на исхрана и друго. Форевер го комбинира најдоброто од природата и науката за да понуди производи со највисок квалитет кои може да се купат единствено преку глобалната мрежа на директни продавачи на Форевер.

Како вертикално интегрирана компанија, Форевер го контролира секој аспект од одгледувањето, производството и дистрибуцијата за да го одржи највисокиот квалитет и да ги контролира трошоците.

2 Водечки план за компензација во индустријата

Дарежливиот компензационен план на Форевер и програмите за стимулирање го надминуваат стандардот во индустријата. Програмите за стимулирање на Форевер вклучуваат сè, од обуки до патувања низ светот. Секоја година Форевер одржува Глобално Рели на прекрасна локација некаде во светот. Квалификуваните добиваат авионска карта, хотел, храна, џепарлак, обуки и многу повеќе.

Другите програми за стимулирање како Forever2Drive, Eagle Manager Retreat, Gem Bonus и Chairman's Bonus ги наградуваат Сопствениците на Форевер бизнис за нивната напорна работа со дополнителен приход за автомобил, патување, обуки и друго.

КАКО ДА СТАНАМ СОПСТВЕНИК НА ФОРЕВЕР БИЗНИС?

Ако веќе сте клиент, првиот чекор ќе биде разговор со лицето од кое ги купувате вашите производи. Таа личност ќе биде ваш спонзор и ќе ви помогне да се движите во процесот - од вклучување до правење порачка на производи.

Откако ова ќе го завршите може да почнете да ги споделувате производите со сите околу вас - пријатели, колеги, роднини. Со компензациониот план на Форевер сите започнуваат од исто место и ги имаат истите можности и потенцијал за раст. Вие одлучувате колку сакате да работите и колку сакате да добиете од вашиот бизнис.

Како Сопственик на Форевер бизнис ќе имате и пристап до моќни дигитални маркетинг алатки кои ќе ви помагаат да го следите развојот на вашиот бизнис. Ќе имате пристап и до голема библиотека од маркетинг материјали со чија помош ќе го зајакнете вашето присуство на социјалните медиуми и ќе бидете видливи за многу потенцијални клиенти.



“

БЕЗ ОГЛЕД СО ШТО ВЕ ПРИВЛЕЧЕ МОЖНОСТА, ФОРЕВЕР Е КОМПАНИЈА ШТО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА ГИ ОСТВАРИТЕ ВАШИТЕ ЦЕЛИ...

Можете да го изградите вашиот бизнис на ваш начин и за исполнување на вашите цели

Без оглед со што ве привлече можноста, Форевер е компанија што може да ви помогне да ги остварите вашите цели, без разлика дали сакате да започнете со мали активности или да го продолжите вашиот бизнис до крај.

Како Сопственик на Форевер бизнис вие работите самостојно, но никогаш не сте сами. Заедницата на истомисленици на Форевер создава чувство за семејство, каде што сите работат заедно за да им помогнат на повеќе луѓе да изгледаат подобро, да се чувствуваат подобро и да ја откријат моќта на производите на Форевер.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ЈУЛИ 2021 ГОДИНА

АСИСТЕНТ МЕНАѢР

Милосављевиќ Драгица



СУПЕРВИЗОР

Арифи Дије и Бесник
Бајрами Џемаил
Велески Велибор
Виларова Даниела
Кујтине Фера
Милосављевиќ Николија
Николова Габриела
Шабани Нурдан



АСИСТЕНТ СУПЕРВИЗОР

1. Ацева Анета
2. Адеми Ханифе
3. Алексовска Катерина
4. Андрејевиќ Лазарова Јана
5. Арсов Кире
6. Атанасова Благоица
7. Бабан Марија
8. Бајрами Арифе
9. Беришиќ Наде
10. Блажевска Ивана
11. Бошковска Мирјана
12. Велјановска Виолета
13. Гавалугова Даниела
14. Гогова Маријана
15. Горановска Елена
16. Гркова Милкица
17. Делова Николова Билјана
18. Димитрова Даниела
19. Дионизовиќ Даниел



20. Ѓорѓиевска Јулијана
21. Елмази Лирим
22. Зендели Бушра
23. Иванова Драгица
24. Јакупи Неџмедин
25. Јошевска Маја
26. Јосифова Невена
27. Керамичиева Силвија
28. Коцева Трендафилка
29. Крстева Христина
30. Крстевска Гордана
31. Кутуловска Гордана
32. Ламески Елена
33. Лазаров Блага
34. Лефковска Бисера
35. Лукман Билали
36. Мерхиде Фејзула Емини
37. Метуши Небахат
38. Милчески Кузе
39. Мирческа Димитриеска Даниела
40. Мухареми Беса
41. Наумоска Светлана
42. Новакоска Дубравка
43. Окова Попова Томида
44. Петровиќ Душан
45. Петровски Стефан
46. Петрушева Татјана
47. Попов Андреј
48. Проданова Викторија
49. Ранѓеловиќ Смиљковска Панда
50. Реџеми Фериде

51. Ризвановиќ Бисера
52. Ристоска Христина
53. Ристова Билјана
54. Росомарова Велков Маријана
55. Русу Силвана
56. Селами Миразије
57. Силјановска Митова Александра
58. Солијаси Џенета
59. Спасевска Славка
60. Стојановска Виолета
61. Стојменовска Велковска Билјана
62. Тахири Садие
63. Тосева Вероника
64. Трајковска Александра
65. Трифуновска Наташа
66. Узунова Васка
67. Филипова Ленче
68. Хамиди Авдилехат
69. Џерковска Надица
70. Шабани Хадиџете

КЛУБ 4

Клуб 4 – ниво 2

Ѓорева Евгенија
Миленкоска Зорица



Клуб 4 – ниво 3

Шљупкова Јулијана



facebook

Следете ја официјалната
фејсбук страница
Forever Living Products, MK
за да бидете во тек со сите новини,
промоции, обуки и претставувања
кои ги организираме.



ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРОДАКТС ДООЕЛ
www.foreverliving.com

бул. Јане Сандански 36, 1000 Скопје, Р. Македонија;
тел: +389 (0)2 2465846, 2465815; 2465826; 070236609
e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

ТОП 10

ВКУПЕН ОБЕМ

1. Гелевска Роза
2. Каили Гете
3. Гелевска Елена
4. Донакова Славица
5. Златковска Вера
6. Асипи Мимоза
7. Алили Ахмеди Узлифет
8. Трајчевска Катерина
9. Алексовска Мери
10. Садик Шенгил

НЕМЕНАѢРСКИ БОДОВИ

1. Каили Гете
2. Гелевска Елена
3. Асипи Мимоза
4. Алексовска Мери
5. Садик Шенгил
6. Гелевска Роза
7. Златковска Вера
8. Донакова Славица
9. Кајтазова Босилка
10. Сулејмани Солидар

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА

Како да порачате:

- онлајн преку линкот <http://flp.bg/mac/order/>
- доколку не сте во можност да порачате онлајн, можете телефонски на 02 2465846, 02 2465826 и 070 236609 секој работен ден од 9 до 19 часот. Порачките кои се примени до 14 часот се испраќаат од канцеларијата на Фореввер истиот работен ден. Вие ја добивате порачката на домашна адреса во рок од 24 часа и ја плаќате на доставувачот.